

Според содржината на писмото, поглаварот Вартоломеј останува на досегашните позиции - МПЦ мора да се врати во прегратките на СПЦ, без предлог за нови преговори.

"Со досегашниот Ваш став непродуктивно се опструира Божјото решение на проблемот, и тоа како што покажуваат фактите, и Вие правилно го сфаќате, има директни последици врз државната база на Вашата држава", се нагласува во писмото на Вселенскиот патријарх упатено до премиерот Бучковски. Вартоломеј I му забележува на Бучковски дека со расчинетиот Вранишковски постапува "некултурно".



ВСЕЛЕНСКИОТ ПАТРИЈАРХ ВАРТОЛОМЕЈ I И ХАНС-ГЕРГ ПОЕТЕРИНГ, ПРЕСЕДАВАЧ НА ЕПП-ЕД ПОЛИТИЧКАТА ГРУПА ВО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ



■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Притисокот врз Македонската православна црква продолжува да се одвива со несмален интензитет и да се заплетува, бидејќи се користат сите можни форми, врски и релации во просторот и во регионот. На тој начин, од сите страни сардисана и втречена во општествено-политичките и економските процеси во регионот, МПЦ се обидува што поуспешно и поразумно да ја избегне јамката од бесилката која ја подготвуваат некои надворешни и внатрешни фактори.

Во тој контекст е и последното заканувачко и уценувачко писмо на Вселенскиот патријарх Вартоломеј I, кој се дрзна да го искара премиерот Владо Бучковски и да го опомене да ја остави Црквата понастрана од македонските државнички интереси.

Писмото претставува плод на сестраната црковна национал-шовинистичка политика, која во последно време синхронизирано ја негуваат српските и грчките великодостојници. За неговата содржина пишуваа сите македонски печатени и електронски медиуми, но малку од нив знаеја дека нему му кумуваше српскиот Епископ Бачки Иринеј, кој на 20 и 21 октомври му беше гостин на Все-

ленскиот патријарх Вартоломеј I.

МЕЃУНАРОДЕН СОБИР

Имено, на овој датум во Истанбул се одржа деветтата средба меѓу претставниците на православните цркви и на членовите на Европскиот парламент, поточно на христијанските и на европските демократи, кои во Европскиот парламент дејствуваат во групата под назив ЕПП-ЕД. Повеќе од 200 гости, под покровителство на ЕП и на Вселенскиот патријарх, разговарале на тема: "Темели на европска солидарност и соработка - работа на можности и проширувања". Српската православна црква ја претставувале епископ Иринеј и м-р Богдан Лубардиќ. Според српски извори, на конференцијата присуствувале: Ханс-Герт Поетеринг (претседавач на групата ЕПП-ЕД во Европскиот парламент), Вилфред Мартенс (претседател на ЕПП партијата и поранешен премиер на Белгија), Марио Мауро и Антониос Тракателис (потпретседатели на Европскиот парламент), Камил Еурлингс (известувач на Европскиот парламент за Турција), Мариета Јанаку-Куцику (министерка за образование и религиозни прашања на Гр-

ДЕЛ ОД РЕЗОЛУЦИЈАТА ДОНЕСЕНА НА ПОСЛЕДНИОТ ЦРКОВНО- НАРОДЕН СОБИР ВО СЕЛО КАЛИШТА - СТРУШКО

"АЦНС, како највисоко законодавно тело на МПЦ, која е чувар на идентитетот и духовниот интегритет на македонскиот народ, следејќи ги актуелните настани во МПЦ, како и наметнатите состојби од страна на некои сестрински православни цркви во однос на нашата Света Црква, како и кон нашата татковина Република Македонија, сака да се обрати до сиот македонски народ насекаде во светот, како и до верните чеда на МПЦ без оглед на нивната етничка припадност, со пораката Христова: 'Да не се плаши срцето ваше, ниту да се бои' (Јован 14,27). Без оглед на сите притисоци коишто ги трпи МПЦ, кои се резултат на несфатлива хегемонистичко-шовинистичка страст присутна во некои црковни и државни структури од соседни цркви и земји.

Однесувањето на истите кон македонскиот народ и древната Охридска архиепископија е веќе познат однос во еден подолг историски период, МПЦ во актуелниве случувања и постапки, коишто се насочени против нејзиното опстојување и мисија, ги препознава зборовите Христова: 'Ќе настапи и време, кога секој, што ќе ве убие, ќе мисли дека на Бога Му принесува служба' (Јован 16,2).

Духовната ерархија на МПЦ - архијерејите, монаштвото и свештенството, се уверени дека својата духовна мисија меѓу својот верен народ ја извршуваат чекорејќи по вистинскиот Христов пат, во согласност со Божјите заповеди и светите канони на православната црква, а потврда за тоа е и вистинската поддршка и манифестираното единство на верниот народ на МПЦ, како во Република Македонија, така и во дијаспората. Затоа, нему сакаме да му упатиме порака дека 'со нас е Бог' и, живеејќи со Него и во Него, ќе истраеме и ќе опстоиме во нашата намера да сведочиме смирено за величието на Бога меѓу македонскиот народ, како припадници на самостоен црковен субјект, во лицето на нашата единствена Македонска православна црква, наследничка и возобновителка на древната Охридска архиепископија. За единствен, пак, Архиепископ Охридски и Македонски Собирот го признава Поглаварот на автокефалната Македонска православна црква".

ција), Иво Санадер (премиер на Хрватска), Сулејман Тихиќ (претседавач на Босанското претседателство), Алојз Петерле (претседавач на групата ЕПП-ЕД во Европскиот парламент и поранешен словенечки премиер), како и нам добро познатата Дорис Пак (претседавач на Европскиот парламент, задолжена за односите со Албанија, БиХ, СиЦГ) и други видни гости.

Она што најмногу може да се забележи во излагањето на претставникот на Српската

се задржал "на правното и на моралното насилство над заточениот архиепископ охридски г. Јован". Со ова тој го искористил просторот и укажаното време за да пропагира невиност и да лобира за национал-шовинистичките интереси на СПЦ.

Истовремено, во предвечерието на настанот го иницирал писмото кое Вселенскиот патријарх Вартоломеј I го упати до премиерот Бучковски. Затоа, содржината на писмото е разбирлива. Во

струираат решението на проблемот со статусот на православната црква во земјава. Според Вартоломеј I, македонската држава кон овој проблем не гледала во сообразност со црковните канони.

"Со досегашниот Ваш став непродуктивно се опструира Божјото решение на проблемот и тоа има директни последици врз целокупното државно постоење на Вашата држава", се наведува во писмото кое цариградскиот патријарх го адресирал до Владата на РМ.

од САД, премиерот Бучковски да одговори на писмото на поглаварот на Цариградската патријаршија. Инаку, ова е второ писмо на Вселенскиот патријарх кое е адресирано до Владата. Во првото тој побара ослободување на Јован и повторно почнување на преговорите меѓу МПЦ и СПЦ.

Тогаш премиерот Бучковски одговори дека нашата држава - Македонија е секуларна и кон Јован Вранишковски се постапува како и

"ПРАВНО И МОРАЛНО НАСИЛСТВО НАД ЗАТОЧЕНИОТ Т.Н. АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ Г. ЈОВАН!?"



ПОГЛАВАРОТ НА МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА Г.Г. СТЕФАН ВО РАЗГОВОР СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЕВРОПСКАТА БИСКУПСКА КОНФЕРЕНЦИЈА, ЈОЗЕФ ХОМАЈЕР

црква, епископот Бачки г. Ириниј (Буловиќ) продолжува со негативниот тоналитет кон МПЦ. Во рамките на темата: "Слободно општество засновано на вистината", тој наводно ги информирал гостите и стручњаци за постигнатите резултати во областа на меѓурелигиската и меѓуконфесионалната соработка на подрачјето на Србија и Црна Гора, а особено

него нема нови ставови или предлози за надминување на меѓуцрковниот спор, кој сè повеќе тоне во водите на политиката.

ДИРЕКТНИ ПОСЛЕДИЦИ

Во писмото на поглаварот на Цариградската патријаршија, се нагласува дека властите во Македонија го оп-

стретирањето на Јован Вранишковски, како обичен граѓанин не било во согласност со "основните правила на културно однесување", но и потенцирал дека целото прашање државата го гледа низ околото на етничка призма.

"Ја подвлекуваме неопходноста од итна промена на начинот на справување со проблемот од страна на државата", вели Вартоломеј во писмото.

Првичната реакција на МПЦ е дека не сака да го коментира ставот на Неговата Сесветост, чија врска со Грчката патријаршија е општо позната, иако неодамна се најде во судир со првиот човек на ГПЦ, Христодулос. Но, црковниот раскол беше спречен под притисок на верниците, политиката и грчката дијаспора во Соединетите Американски Држави, која има силно влијание во односите меѓу Грчката црква и Цариградската патријаршија.

Се очекува, по враќањето

кон секој друг граѓанин. Поради тоа, најверојатно и во овој одговор на македонскиот премиер ќе се укаже на одделеноста на Црквата од државата, но и на можноста Јован сам да побара помилување или намалување на затворската казна.

РИМОКАТОЛИК ВО ПОСЕТА НА СКОПЈЕ

Инаку, во посета на Република Македонија беше и претседателот на Европската бискупска конференција, Јозеф Хомајер, кој на средбата со потпретседателката на Владата, Радмила Шекеринска, не побара ослободување на затворениот Зоран Вранишковски, а ниту лобирал за негов посебен третман во затворот. Во разговорот со Шекеринска тој се заинтересирал за случајот "Вранишковски", но не коментирал ништо бидејќи, според владиното соопштение, нему му било објаснето зошто Вранишковски е в затвор и кои



Турската Влада негативно гледа на иницијативата на МПЦ да ја поништи одлуката на Отоманската империја со која е укината Охридската архиепископија.

Синодот на МПЦ во овој нејзин предлог гледаше шанса на таков начин да се укине султановиот декрет за да обезбеди континуитет на МПЦ, што значи дека постои уште од X век и е постара од СПЦ. Турскиот амбасадор во Скопје, Мехмед Ташер, за А1 ја потврди дадената изјава за неделникот "Форум".

"Отоманската империја е мртва, а Турција е секуларна држава".

Амбасадорот Ташер прашува: "Дали сите регулативи што ги донела таа држава треба ние да ги укинеме?"

се правните лекови кои тој не сака да ги искористи. Цел на разговорот меѓу Хомајер и Шекеринска било да се дознае какви се односите меѓу државата и религиозните групи во Македонија, како и за правата на верските здруженија, но тој не ја спомнал т.н. Охридска архиепископија на Вранишковски.

За разлика од умерениот настап на претседателот на Европската бискупска конференција, Вселенскиот патријарх Вартоломеј во писмото упатено до премиерот Бучковски, остро им се закани на МПЦ и на македонската држава, барајќи ослободување на српскиот егзарх Вранишковски, кој во меѓувреме ги користи сите методи за да се прикаже како маченик, а не причинител на внатрешните проблеми во државата.

Инаку, деновиве во Велес продолжи судскиот процес против Вранишковски, кој се товари за проневера на 550.000 евра, пари кои се од верниците и на епархиите

каде што служуваше сè до расчинувањето од МПЦ. На заменик-јавниот обвинител, Славица Темелковска, ѝ требало час и половина за да го прочита обвинителниот акт против расчинетиот владика Јован Вранишковски, кој се товари за кривично дело за тајување на средства.

Својата одбрана Вранишковски ја образложувал неколку часа, повикувајќи се на монтиран и политички случај. Расчинетиот владика е обвинет дека во периодот од 24.6.1998 до 9.7.2002 година, додека ги водел трите епархии на МПЦ, Преспанско-пелагониската, Брегалничката и Повардарската, противправно присвоил поголема сума пари.

Обвинителот тврди дека во четири случаи Вранишковски на рака примил околу 130.000 евра, кои пристигнале од неколку цркви и манастири, а тој ги користел за свои потреби. Се тврди дека во дваесетина случаи ненаменски потрошил 18 мили-

Поглаварот на Македонската православна црква, Архиепископт Охридски и Македонски Г.Г. Стефан се надева дека писмото од Вселенскиот патријарх Вартоломеј, кое беше упатено до премиерот Бучковски, ќе стигне и до него.

"Писмото на неговата сесветост, патријархот вселенски Вартоломеј, сè уште не ни е познато, но верувам дека ја знае географијата на МПЦ и знае до каде се протега јуриздикцијата на СПЦ", изјави поглаварот на МПЦ.

"Времето кога овде била Српска црква е одамна поминато, некаде тоа завршило 1941 година со повлекувањето на српските архијереи, на српското свештенство и на џандармеријата од просторот на РМ, така да мислам дека како да не се однесува тоа писмо на овој простор, верувам дека е некоја грешка", додаде Г.Г. Стефан.



они денари, финансиски средства наменети за тековно работење на трите епархии. Дел од парите ненаменски биле употребени за опремување на неговите простории со луксузни предмети, за купување три луксузни автомобили, но и трактори за хуманитарното здружение "Воскресение", со кое управувале негови блиски роднини. Вкупната вредност на средствата кои тој ги затаил се проценува на околу 550.000 евра. Во својата одбрана расчинетиот владика истакна дека продолжува политичкото обвинување против него. "Ова е антицивилизациски терор од страна на власта.

Досега не е познато државата да бара отчет како се потрошени средствата во Црквата и таа да се меша во нејзиното финансиско работење. Јас не сум службено лице ниту потписник на сметките во трите епархии за периодот кога сум обвинет", изјави Јован. Тој праша зошто овие работи сега се изнесуваат во јавноста, кога завршните сметки на епархиите тогаш без забелешки биле прифатени од епархиските управни одбори и Архијерејскиот управен одбор на МПЦ. За него, образложението на обвинението се потпира на Уставот на МПЦ, а не на Кривичниот законик.